

Службен весник

на Република Македонија

Број 171

10 декември 2013, вторник

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4178. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи ..	2	4184. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филолошки факултет Блаже Конески во Скопје	18
4179. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Универзитетска Библиотека Св. Климент Охридски - Битола	3	4185. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот за информатички технологии и науки Свети Апостол Павле во Охрид	21
4180. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Национална и Универзитетска Библиотека Св.Климент Охридски - Скопје	6	4186. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот Универзитет во Тетово	24
4181. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Манифестација Струшки вечери на поезијата – Струга	9	4187. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Св.Климент Охридски во Битола	27
4182. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука - Биро за развој на образованието	12	4188. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Гоце Делчев во Штип	30
4183. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филозофски факултет во Скопје	15	4189. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје	33
		4190. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Македонската академија на науките и уметностите	36

	Стр.		Стр.
4191. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Здружението на граѓани Македонски П.Е.Н. Центар во Скопје.....	39	4204. Правилник за формата и елементите кои треба да ги содржи мислењето за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштитата на градбата.....	76
4192. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за македонска литература во Скопје.....	42	4205. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	82
4193. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков во Скопје.....	45	4206. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	82
4194. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Друштвото на писатели на Македонија.....	48	4207. Правилник за начинот и постапката за вршење контрола на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност.....	82
4195. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Сојузот на литературните преведувачи на Македонија.....	51	4208. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на проспектоот и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност.....	88
4196. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за законодавство.....	54	4209. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност.....	88
4197. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.....	57	4210. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	90
4198. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.....	60	4211. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на категориите на сопствени средства и начинот на пресметување на износот и структурата на влоговите при основање и средствата од активата на овластено правно лице со кои треба да располага и во континуитет.....	91
4199. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања.....	63	4212. Решение за спроведување на избор на член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судните припадници на сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија.....	92
4200. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.....	66	Огласен дел	1-68
4201. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Службата на Собранието на Република Македонија.....	69		
4202. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.....	72		
4203. Правилник за начинот на вршење на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на губрињата, како и контрола на квалитетот на губрињата.....	75		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4178.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи бр. 07-1517/15 од 21.11.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9020/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

4179.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	3
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	3
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	3
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	3
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	3
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	3
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	3
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	3
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	3
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луиџи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	3
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	3
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	3
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	3
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	3

34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макевеј)	3
35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макевеј)	3
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	3
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	3
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макевеј)	3
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макевеј)	3
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	3
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	3
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	3
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	3
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	3
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс лamina)	3
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс лamina)	3
47.	АВТОР: Рјуносукe Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс лamina)	3
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс лamina)	3
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	3
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	3
30.	АВТОР: Џон Милтон ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-70-0 (Кон. центар) 978-608-205-170-3 (Макевеј)	3
31.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-69-4 (Кон. центар) 978-608-205-169-7 (Макевеј)	3
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макевеј)	3
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макевеј)	3

4180.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	3
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	3
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	3
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	3
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	3
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	3
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	3
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	3
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	3
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луиџи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	3
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	3
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	3
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	3
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	3

15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	3
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА БАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	3
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М.Куци ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	3
18.	КНИГА 555 АВТОР: Ан Енрајт ДЕЛО: СОБИРАЊЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-92-2	3
19.	КНИГА 98 АВТОР: Лоренс Стерн ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-82-3	3
20.	КНИГА 123 АВТОР: Виктор Иго ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-83-0	3
21.	КНИГА 146 АВТОР: Чарлс Дикенс ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-87-8	3
22.	КНИГА 482 АВТОР: Брам Стокер ДЕЛО: ДРАКУЛА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-89-2	3
23.	КНИГА 427 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-94-6	3
24.	КНИГА 49 АВТОР: Непознат ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-97-7	3
25.	КНИГА 230 АВТОР: Томас Ман ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-67-0	3
26.	КНИГА 248 АВТОР: Франц Верфел ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ РАКОПИС	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-60-1	3
27.	КНИГА 303 АВТОР: Михаил Булгаков ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА	АРС Студио	978-608-230-146-4	3
28.	КНИГА 379 АВТОР: Џек Керуак ДЕЛО: НА ПАТОТ	АРС Студио	978-608-230-147-1	3
29.	КНИГА 396 АВТОР: Александар Солжењџин ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1	АРС Студио	978-608-230- 149-5	3
30.	АВТОР: Џон Милтон ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-70-0 (Кон.центар) 978-608-205-170-3 (Макавеј)	3
31.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-69-4 (Кон.центар) 978-608-205-169-7 (Макавеј)	3
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	3
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	3

34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	3
35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	3
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	3
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	3
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	3
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	3
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	3
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	3
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	3
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	3
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	3
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс лamina)	3
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс лamina)	3
47.	АВТОР: Рјуносукe Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс лamina)	3
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс лamina)	3
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	3
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Национална и Универзитетска Библиотека Св.Климент Охридски - Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Национална и Универзитетска Библиотека Св.Климент Охридски - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

41-8795/47
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4181.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МАНИФЕСТАЦИЈА СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА –
СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	3
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	3
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	3
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	3
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	3
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	3
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	3
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	3
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	3
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луици Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	3
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	3
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	3
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	3
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	3

15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	3
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА БАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	3
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М.Куци ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	3
18.	КНИГА 555 АВТОР: Ан Енрајт ДЕЛО: СОБИРАЊЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-92-2	3
19.	КНИГА 98 АВТОР: Лоренс Стерн ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-82-3	3
20.	КНИГА 123 АВТОР: Виктор Иго ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-83-0	3
21.	КНИГА 146 АВТОР: Чарлс Дикенс ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-87-8	3
22.	КНИГА 482 АВТОР: Брам Стокер ДЕЛО: ДРАКУЛА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-89-2	3
23.	КНИГА 427 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-94-6	3
24.	КНИГА 49 АВТОР: Непознат ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-97-7	3
25.	КНИГА 230 АВТОР: Томас Ман ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-67-0	3
26.	КНИГА 248 АВТОР: Франц Верфел ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ РАКОПИС	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-60-1	3
27.	КНИГА 303 АВТОР: Михаил Булгаков ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА	АРС Студио	978-608-230-146-4	3
28.	КНИГА 379 АВТОР: Џек Керуак ДЕЛО: НА ПАТОТ	АРС Студио	978-608-230-147-1	3
29.	КНИГА 396 АВТОР: Александар Солжењџин ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1	АРС Студио	978-608-230-149-5	3
30.	АВТОР: Џон Милтон ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-70-0 (Кон. центар) 978-608-205-170-3 (Макавеј)	3
31.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-69-4 (Кон. центар) 978-608-205-169-7 (Макавеј)	3
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	3
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	3

34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	3
35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	3
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. Центар) 978-608-205-218-2	3
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	3
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	3
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	3
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	3
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	3
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	3
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	3
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	3
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс лamina)	3
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс лamina)	3
47.	АВТОР: Рјуносукe Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс лamina)	3
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс лamina)	3
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	3
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Манифестација Струшки вечери на поезијата - Струга.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Манифестација Струшки вечери на поезијата - Струга со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

41-8795/48
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4182.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	2
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	2
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	2
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	2
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	2
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	2
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	2
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	2
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	2
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луиџи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	2
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	2
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	2
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	2
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	2

15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	2
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА ВАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	2
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М.Куци ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	2
18.	КНИГА 555 АВТОР: Ан Енрајт ДЕЛО: СОБИРАЊЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-92-2	2
19.	КНИГА 98 АВТОР: Лоренс Стерн ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-82-3	2
20.	КНИГА 123 АВТОР: Виктор Иго ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-83-0	2
21.	КНИГА 146 АВТОР: Чарлс Дикенс ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-87-8	2
22.	КНИГА 482 АВТОР: Брам Стокер ДЕЛО: ДРАКУЛА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-89-2	2
23.	КНИГА 427 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-94-6	2
24.	КНИГА 49 АВТОР: Непознат ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-97-7	2
25.	КНИГА 230 АВТОР: Томас Ман ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-67-0	2
26.	КНИГА 248 АВТОР: Франц Верфел ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ РАКОПИС	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-60-1	2
27.	КНИГА 303 АВТОР: Михаил Булгаков ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА	АРС Студио	978-608-230-146-4	2
28.	КНИГА 379 АВТОР: Џек Керуак ДЕЛО: НА ПАТОТ	АРС Студио	978-608-230-147-1	2
29.	КНИГА 396 АВТОР: Александар Солжењџин ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1	АРС Студио	978-608-230- 149-5	2
30.	АВТОР: Џон Милтон ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-70-0 (Кон. центар) 978-608-205-170-3 (Макавеј)	2
31.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-69-4 (Кон. центар) 978-608-205-169-7 (Макавеј)	2
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	2
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	2

34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	2
35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	2
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	2
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	2
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	2
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	2
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	2
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	2
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	2
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	2
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	2
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс лamina)	2
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс лamina)	2
47.	АВТОР: Рјуносуке Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс лamina)	2
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс лamina)	2
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	2
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за образование и наука - Биро за развој на образованието.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Бирото за развој на образованието со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

41-8795/49
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4183.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	2
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	2
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	2
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	2
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	2
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	2
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	2
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	2
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	2
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луиџи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	2
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	2
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	2
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	2
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	2

15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	2
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА БАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	2
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М.Куци ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	2
18.	КНИГА 555 АВТОР: Ан Енрајт ДЕЛО: СОБИРАЊЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-92-2	2
19.	КНИГА 98 АВТОР: Лоренс Стерн ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-82-3	2
20.	КНИГА 123 АВТОР: Виктор Иго ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-83-0	2
21.	КНИГА 146 АВТОР: Чарлс Дикенс ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-87-8	2
22.	КНИГА 482 АВТОР: Брам Стокер ДЕЛО: ДРАКУЛА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-89-2	2
23.	КНИГА 427 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-94-6	2
24.	КНИГА 49 АВТОР: Непознат ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-97-7	2
25.	КНИГА 230 АВТОР: Томас Ман ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-67-0	2
26.	КНИГА 248 АВТОР: Франц Верфел ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ РАКОПИС	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-60-1	2
27.	КНИГА 303 АВТОР: Михаил Булгаков ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА	АРС Студио	978-608-230-146-4	2
28.	КНИГА 379 АВТОР: Џек Керуак ДЕЛО: НА ПАТОТ	АРС Студио	978-608-230-147-1	2
29.	КНИГА 396 АВТОР: Александар Солжењин ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1	АРС Студио	978-608-230- 149-5	2
30.	АВТОР: Џон Милтон ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-70-0 (Кон.центар) 978-608-205-170-3 (Макевеј)	2
31.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-69-4 (Кон.центар) 978-608-205-169-7 (Макевеј)	2
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макевеј)	2
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макевеј)	2

34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	2
35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	2
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	2
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	2
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	2
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	2
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	2
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	2
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	2
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	2
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	2
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс лamina)	2
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс лamina)	2
47.	АВТОР: Рјуносуке Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс лamina)	2
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс лamina)	2
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Лamina и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	2
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Филозофскиот факултет во Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Деканот на Филозофски факултет во Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

41-8795/50
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4184.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЛАЖЕ КОНЕСКИ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

<i>Реден број</i>	<i>Наслов на книга и автор</i>	<i>издавач</i>	<i>ИСБН</i>	<i>Количина</i>
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	12
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	12
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	12
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	12
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	12
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	12
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	12
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	12
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	12
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луици Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	12
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	12
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	12
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	12
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	12
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	12

34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	12
35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	12
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	12
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	12
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	12
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЌКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	12
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	12
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЌКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	12
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	12
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	12
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	12
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	12
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	12
47.	АВТОР: Рјуносуке Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	12
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	12
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	12
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	12
30.	АВТОР: Џон Милтон ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-70-0 (Кон.центар) 978-608-205-170-3 (Макавеј)	12
31.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-69-4 (Кон.центар) 978-608-205-169-7 (Макавеј)	12
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	12
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	12

4185.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ И НАУКИ
СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ ВО ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

<i>Реден број</i>	<i>Наслов на книга и автор</i>	<i>издавач</i>	<i>ИСБН</i>	<i>Количина</i>
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	5
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	5
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	5
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	5
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	5
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	5
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОКТА	Магор	978-608-223-156-3	5
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	5
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЛНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	5
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луици Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	5
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	5
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	5
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	5
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	5
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	5

34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	5
35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	5
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	5
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	5
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	5
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	5
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	5
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	5
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	5
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	5
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	5
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	5
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	5
47.	АВТОР: Рјуносуке Кутагава ДЕЛО: РАПОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	5
48.	АВТОР: Луиди Пирандело ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	5
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	5
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	5
	АВТОР: Џон Милтон ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ	Сервисен Центар	(Кон.центар) 978-608-205-170-3 (Макавеј)	
31.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-69-4 (Кон.центар) 978-608-205-169-7 (Макавеј)	5
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	5
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	5

4186.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

<i>Реден број</i>	<i>Наслов на книга и автор</i>	<i>издавач</i>	<i>ИСБН</i>	<i>Количина</i>
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	5
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	5
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	5
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	5
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	5
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	5
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	5
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	5
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	5
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луиџи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	5
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	5
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	5
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	5
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	5
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	5

34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	5
35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	5
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	5
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	5
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	5
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	5
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	5
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	5
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	5
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	5
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	5
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	5
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	5
47.	АВТОР: Рјуносук Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	5
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	5
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	5
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	5
	ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ	Центар	978-608-205-170-3 (Макавеј)	
31.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-69-4 (Кон. центар) 978-608-205-169-7 (Макавеј)	5
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	5
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	5

4187.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ВО БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	5
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	5
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	5
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	5
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	5
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	5
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	5
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	5
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	5
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луиди Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	5
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	5
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	5
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	5
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	5
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	5
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЌКИ СЕ НА ВАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	5
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М.Куци ДЕЛО: ЧЕКАЌКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	5

34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	5
35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	5
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	5
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	5
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	5
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	5
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	5
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	5
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	5
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	5
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	5
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	5
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	5
47.	АВТОР: Рјуносук Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	5
48.	АВТОР: Луици Пирандело ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	5
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	5
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ ДЕЛО: ЗАПОВЕДИ НА РАЈ	Магор центар	978-608-223-230-0 978-608-205-170-5 (Макавеј)	5
31.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-69-4 (Конг. центар) 978-608-205-169-7 (Макавеј)	5
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	5
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	5

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Универзитетот Св.Климент Охридски во Битола.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Ректорот на Универзитетот Св.Климент Охридски во Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8795/54
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4188.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

<i>Реден број</i>	<i>Наслов на книга и автор</i>	<i>издавач</i>	<i>ИСБН</i>	<i>Количина</i>
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	5
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	5
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	5
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	5
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	5
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	5
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	5
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	5
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЛНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	5
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луици Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	5
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	5
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	5
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	5
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	5
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	5
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЉКИ СЕ НА ВАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	5
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М.Куци ДЕЛО: ЧЕКАЉКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	5
18.	КНИГА 555 АВТОР: Ан Енрајт ДЕЛО: СОБИРАЊЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-92-2	5

37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	5
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	5
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	5
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	5
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	5
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	5
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	5
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	5
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	5
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	5
47.	АВТОР: Рјуносукџе Кутагава ДЕЛО: РАПОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	5
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	5
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	5
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	5

33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	5
34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	5
35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	5
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	5

4189.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

<i>Реден број</i>	<i>Наслов на книга и автор</i>	<i>издавач</i>	<i>ИСБН</i>	<i>Количина</i>
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	10
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	10
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	10
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	10
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	10
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	10
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	10
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	10
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЛНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	10
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луиџи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	10
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	10
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	10
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	10
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	10
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	10

34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	10
35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	10
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	10
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	10
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	10
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	10
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	10
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	10
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	10
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	10
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	10
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	10
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	10
47.	АВТОР: Рјуносукэ Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	10
48.	АВТОР: Луизи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	10
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	10
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	10
	АВТОР: Џон Милтон ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ	Сервисен Центар	(Кон.центар) 978-608-205-170-3 (Макавеј)	
31.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-69-4 (Кон.центар) 978-608-205-169-7 (Макавеј)	10
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	10
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	10

4190.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	4
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	4
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	4
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	4
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	4
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	4
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	4
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	4
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЛНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	4
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луизи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	4
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	4
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	4
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	4
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	4
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	4
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЉИ СЕ НА ВАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	4
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М.Куџи ДЕЛО: ЧЕКАЉКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	4
18.	КНИГА 555 АВТОР: Ан Еврајт ДЕЛО: СОБИРАЊЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-92-2	4

19.	КНИГА 98 АВТОР: Лоренс Стерн ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-82-3	4
20.	КНИГА 123 АВТОР: Виктор Иго ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-83-0	4
21.	КНИГА 146 АВТОР: Чарлс Дикенс ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-87-8	4
22.	КНИГА 482 АВТОР: Брам Стокер ДЕЛО: ДРАКУЛА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-89-2	4
23.	КНИГА 427 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-94-6	4
24.	КНИГА 49 АВТОР: Непознат ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-97-7	4
25.	КНИГА 230 АВТОР: Томас Ман ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-67-0	4
26.	КНИГА 248 АВТОР: Франц Верфел ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ РАКОПИС	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-60-1	4
27.	КНИГА 303 АВТОР: Михаил Булгаков ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА	АРС Студио	978-608-230-146-4	4
28.	КНИГА 379 АВТОР: Џек Керуак ДЕЛО: НА ПАТОТ	АРС Студио	978-608-230-147-1	4
29.	КНИГА 396 АВТОР: Александар Солжењин ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1	АРС Студио	978-608-230-149-5	4
30.	АВТОР: Џон Милтон ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-70-0 (Конг. центар) 978-608-205-170-3 (Макавеј)	4
31.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-69-4 (Конг. центар) 978-608-205-169-7 (Макавеј)	4
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	4
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	4
34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	4
35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	4
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	4
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	4
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	4
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	4
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	4
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсен ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	4
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	4

43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	4
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	4
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (три) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	4
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	4
47.	АВТОР: Рјуносуке Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	4
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	4
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	4
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	4

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Македонската академија на науките и уметностите во Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Претседателот на Македонската академија на науките и уметностите со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8795/57
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4191.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ МАКЕДОНСКИ П.Е.Н. ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	2
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	2
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	2
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	2
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЦИМ	Магор	978-608-223-157-0	2
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	2
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	2
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	2
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	2
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луизи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	2
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	2
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	2
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	2
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	2
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	2
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЛКИ СЕ НА ВАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	2
17.	КНИГА 443 АВТОР: Ц.М.Куци ДЕЛО: ЧЕКАЛКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	2
18.	КНИГА 555 АВТОР: Ан Енрајт ДЕЛО: СОБИРАЊЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-92-2	2

42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	2
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	2
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	2
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	2
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	2
47.	АВТОР: Рјуносук Кутагава ДЕЛО: РАПОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	2
48.	АВТОР: Луизи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	2
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	2
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	2
29.	ДЕЛО: НА ПАТОТ КНИГА 396 АВТОР: Александар Солженицин ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1	АРС Студио	978-608-230-149-5	2
30.	АВТОР: Џон Милтон ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-70-0 (Кон. центар) 978-608-205-170-3 (Макавеј)	2
31.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-69-4 (Кон. центар) 978-608-205-169-7 (Макавеј)	2
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	2
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	2
34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	2
35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	2
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	2
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	2
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	2
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	2
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	2
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	2

4192.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	2
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	2
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	2
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	2
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	2
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	2
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	2
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	2
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЛНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	2
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луици Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	2
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	2
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	2
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	2
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	2
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	2
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА ВАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	2
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М.Куци ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	2
18.	КНИГА 555 АВТОР: Ан Енрајт ДЕЛО: СОБИРАЊЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-92-2	2

43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	2
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	2
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	2
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	2
47.	АВТОР: Рјуносукэ Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	2
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	2
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	2
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	2

ке, је ко ке, 30	29.	АВТОР: Цек Керуак ДЕЛО: НА ПАТОТ КНИГА 396 АВТОР: Александар Солежњин ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1	АРС Студио	978-608-230-149-5	2	-
	30.	АВТОР: Џон Милтон ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-70-0 (Кон.центар) 978-608-205-170-3 (Макавеј)	2	-
	31.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-69-4 (Кон.центар) 978-608-205-169-7 (Макавеј)	2	а-
	32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	2	
	33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	2	
	34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	2	
	35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	2	
	36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг.центар) 978-608-205-218-2	2	
	37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	2	
	38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	2	
	39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	2	
	40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	2	
	41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	2	
	42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	2	

4193.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК КРСТЕ МИСИРКОВ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	2
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	2
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	2
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	2
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	2
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	2
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Рушди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	2
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ, ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	2
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЛНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	2
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луизи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	2
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	2
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	2
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	2
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	2
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	2
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЌКИ СЕ НА ВАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	2
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М.Куци ДЕЛО: ЧЕКАЌКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	2
18.	КНИГА 555 АВТОР: Ан Енрајт ДЕЛО: СОБИРАЊЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-92-2	2

43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	2
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	2
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (Три) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	2
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	2
47.	АВТОР: Рјуносукэ Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	2
48.	АВТОР: Луизи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	2
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	2
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	2
28.	АВТОР: Џек Керуак ДЕЛО: НА ПАТОТ	АРС Студио	978-608-230-149-5	2
29.	КНИГА 396 АВТОР: Александар Солженицин ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1	АРС Студио	978-608-230-149-5	2
30.	АВТОР: Џон Милтон ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-70-0 (Кон. центар) 978-608-205-170-3 (Макавеј)	2
31.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-69-4 (Кон. центар) 978-608-205-169-7 (Макавеј)	2
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	2
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	2
34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	2
35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	2
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	2
37.	АВТОР: Томас Стерне Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	2
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	2
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	2
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	2
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	2
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	2

4194.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ДРУШТВОТО НА ПИСАТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	1
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	1
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	1
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	1
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	1
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	1
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	1
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	1
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЛНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	1
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луизи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	1
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	1
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	1
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	1
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	1
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	1
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЉКИ СЕ НА ВАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	1
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М.Куџи ДЕЛО: ЧЕКАЉКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	1
18.	КНИГА 555 АВТОР: Ан Енрајт ДЕЛО: СОБИРАЊЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-92-2	1

43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	1
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	1
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	1
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	1
47.	АВТОР: Рјуносуке Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	1
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	1
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	1
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	1
28.	АВТОР: Џек Керуак ДЕЛО: НА ПАТОТ	Магор	978-608-223-231-7	1
29.	КНИГА 396 АВТОР: Александар Солжењин ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1	АРС Студио	978-608-230-149-5	1
30.	АВТОР: Џон Милтон ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-70-0 (Кон. центар) 978-608-205-170-3 (Макавеј)	1
31.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-69-4 (Кон. центар) 978-608-205-169-7 (Макавеј)	1
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	1
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	1
34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	1
35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	1
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	1
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	1
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	1
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЛКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	1
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	1
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЛКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	1
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	1

4195.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СОЈУЗОТ
НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ПРЕВЕДУВАЧИ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦИОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	1
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	1
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	1
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	1
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	1
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	1
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	1
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ, ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	1
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	1
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луиџи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	1
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	1
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	1
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	1
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	1
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	1
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЉКИ СЕ НА ВАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	1
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М.Куџи ДЕЛО: ЧЕКАЉКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	1
18.	КНИГА 555 АВТОР: Ан Енрајт ДЕЛО: СОБИРАЊЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-92-2	1

43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	1
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	1
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	1
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	1
47.	АВТОР: Рјуносук Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	1
48.	АВТОР: Луизи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЛНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	1
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	1
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	1
	АВТОР: Џек Керуак ДЕЛО: НА ПАТОТ			
29.	КНИГА 396 АВТОР: Александар Солженицин ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1	АРС Студио	978-608-230-149-5	1
30.	АВТОР: Џон Милтон ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-70-0 (Кон. центар) 978-608-205-170-3 (Макавеј)	1
31.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-69-4 (Кон. центар) 978-608-205-169-7 (Макавеј)	1
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	1
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	1
34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	1
35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	1
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	1
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	1
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	1
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	1
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	1
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	1
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	1

4196.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	1
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	1
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	1
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	1
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	1
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	1
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	1
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	1
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	1
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луиџи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	1
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	1
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	1
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	1
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	1
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	1
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА ВАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	1
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М. Куџи ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	1
18.	КНИГА 555 АВТОР: Ан Енрајт ДЕЛО: СОБИРАЊЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-92-2	1

35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	1
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	1
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	1
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	1
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	1
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	1
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	1
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	1
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	1
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	1
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	1
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	1
47.	АВТОР: Рјуносуке Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	1
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	1
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	1
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	1
	ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Сервисен Центар	(Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	1
34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	1

41-8795/63
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4197.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	10
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	10
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	10
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	10
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	10
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	10
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	10
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	10
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	10
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луиџи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	10
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	10
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	10
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	10
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	10
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	10
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА ВАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	10
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М. Куци ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	10

35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	10
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	10
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	10
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	10
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	10
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	10
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	10
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	10
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	10
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	10
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	10
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	10
47.	АВТОР: Рјуносукэ Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	10
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	10
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	10
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	10

	ЛИК	Центар	978-608-205-109-1 (Макавеј)	
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	10
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	10
34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	10

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со генералниот секретар на Владата на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

41-8795/64
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4198.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	1
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛОВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	1
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	1
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	1
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	1
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	1
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	1
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	1
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	1
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луиџи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	1
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	1
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	1
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	1
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	1
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	1
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА БАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	1
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М. Куџи ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	1
18.	КНИГА 555 АВТОР: Ан Енрајт ДЕЛО: СОБИРАЊЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-92-2	1

36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	1
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	1
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	1
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	1
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	1
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	1
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	1
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	1
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	1
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	1
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	1
47.	АВТОР: Рјуносукџе Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	1
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	1
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	1
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	1

			(Макавеј)	
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	1
34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	1
35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	1

30 ноември 2013 година
Скопје

на Благата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4199.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	1
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	1
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	1
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	1
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	1
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	1
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	1
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	1
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	1
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луиџи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	1
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	1
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	1
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	1
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	1
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	1
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА ВАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	1
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М.Куџи ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	1

35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	1
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	1
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	1
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	1
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	1
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	1
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	1
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	1
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	1
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	1
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	1
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	1
47.	АВТОР: Рјуносуке Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	1
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	1
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	1
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	1

31.	ЛИПР	Центар	978-608-205-169-7 (Макавеј)	
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	1
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	1
34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријатот за европски прашања.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

41-8795/66
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4200.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	3
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	3
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	3
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	3
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	3
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	3
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Рушди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	3
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	3
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	3
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луиџи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	3
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	3
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	3
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	3
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	3
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	3
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА ВАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	3
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М.Куџи ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	3

35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	3
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	3
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	3
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	3
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	3
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	3
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	3
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	3
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	3
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	3
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	3
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	3
47.	АВТОР: Рјуносуке Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	3
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	3
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	3
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	3
	ЛИИР	Центар	978-608-205-169-1 (Макавеј)	
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	3
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	3
34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	3

4201.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	5
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	5
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	5
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	5
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЦИМ	Магор	978-608-223-157-0	5
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	5
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	5
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	5
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	5
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луизи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	5
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	5
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	5
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	5
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	5
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	5
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА ВАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	5
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М.Куци ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	5

35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	5
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг.центар) 978-608-205-218-2	5
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	5
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	5
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	5
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	5
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	5
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	5
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	5
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	5
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	5
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	5
47.	АВТОР: Рјуносуке Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	5
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	5
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	5
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	5
	ЛИР	Центар	978-608-205-169-7 (Макавеј)	
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	5
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	5
34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	5

4202.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	3
2.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	3
3.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	3
4.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	3
5.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	3
6.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	3
7.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	3
8.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ; ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	3
9.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	3
10.	КНИГА 457 АВТОР: Луици Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	3
11.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	3
12.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	3
13.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	3
14.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	3
15.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	3
16.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА ВАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	3
17.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М.Куци ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	3

35.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	3
36.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	3
37.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	3
38.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	3
39.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	3
40.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	3
41.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	3
42.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	3
43.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	3
44.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	3
45.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	3
46.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	3
47.	АВТОР: Рјуносуке Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	3
48.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	3
49.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	3
50.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	3

	ЛИР	Центар	978-608-205-169-7 (Макавеј)	
32.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	3
33.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	3
34.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Генералниот Секретаријат на Владата на Република Македонија, а за потребите на Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Генералниот секретар на Владата на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

41-8795/69
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
4203.**

Врз основа на член 32-а став (4) од Законот за ѓубриња ("Службен весник на Република Македонија" бр. 110/07, 20/09, 17/11, 148/11 и 69/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА МОНИТОРИНГ ВО
ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕРАБОТКАТА,
СКЛАДИРАЊЕТО, ДИСТРИБУЦИЈАТА,
УПОТРЕБАТА И СООБРАЗНОСТА НА ЃУБРИЊАТА,
КАКО И КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА
ЃУБРИЊАТА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на мониторинг во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, како и контролата на квалитетот на ѓубрињата.

Член 2

(1) Мониторингот во областа на производството, преработката, складирањето, дистрибуцијата, употребата и сообразноста на ѓубрињата, како и контролата на квалитетот на ѓубрињата се спроведува преку мерење, следење, оценка и контрола на параметри за идентификација и докажување на квалитетот ѓубрињата при увоз, извоз, преработка, складирање, дистрибуција, употреба и сообразност на ѓубрињата, како и при следење во сите фази од процесот на производство, со земање на мострите од ѓубрињата.

(2) Податоците од мониторингот од став (1) на овој член се објавуваат на веб страната на Фитосанитарната управа.

Член 3

(1) Мониторинг при производство и преработка се спроведува на тој начин што Државниот инспекторат за земјоделство зема мостри по случаен избор од различни точки од секоја шаржа која се контролира, а од секоја шаржа што се испитува зема мостра одделно.

(2) Поединечните мостри се земаат од повеќе различни места каде што е дистрибуирана шаржата на ѓубриња и повеќе различни места на производство и преработка и тоа:

1) Од ѓубрето произведено и преработено во цврста состојба во една шаржа, се земаат три мостри од еден кг за просечна проба за анализа по случаен избор;

2) Од ѓубрето произведено и преработено во течна состојба во една шаржа, се земаат три оригинални пакувања по случаен избор од секој тип на ѓубре;

3) Од ѓубрето произведено и преработено во ринфузна цврста состојба од иста шаржа, се земаат три мостри по случаен избор во количина од еден кг и

4) Од ѓубрето во ринфузна течна состојба кое е произведено и преработено во буриња или канистри од иста шаржа се земаат три мостри по случаен избор во количина од еден литар.

Член 4

(1) Мониторинг при увоз се спроведува на тој начин што инспектор од Државниот инспекторат за земјоделство зема мостри по случаен избор од различни точки од секоја пратка која се увезува и тоа:

1) Од ѓубрето увезено во цврста состојба од иста шаржа, се земаат три мостри по еден кг за просечна проба за анализа по случаен избор;

2) Од ѓубрето увезено во течна состојба од иста шаржа се земаат три оригинални пакувања по случаен избор од секој тип на ѓубре од пратката;

3) Од ѓубрето увезено во ринфузна цврста состојба од иста шаржа, се земаат три мостри по случаен избор во количина од еден кг и

4) Од ѓубрето во ринфузна течна состојба кое се увезува во буриња или канистри се земаат три мостри по случаен избор во количина еден литар.

Член 5

(1) Мониторинг при извоз се спроведува на тој начин што инспекторот од државниот инспекторат за земјоделство зема мостри по случаен избор од различни точки од секоја пратка која се извезува и тоа:

1) Од ѓубрето што се извезува во цврста состојба од иста шаржа се земаат две мостри по еден кг за просечна проба за анализа по случаен избор;

2) Од ѓубрето што се извезува во течна состојба од иста шаржа се земаат две оригинални примероци по случаен избор од секој тип на ѓубре;

3) Од ѓубрето што се извезува во ринфузна цврста состојба, се земаат две проби по случаен избор во количина од еден кг и

4) Од ѓубрето во ринфузна течна состојба што се извезува во буриња или канистри се земаат две мостри по случаен избор во количина по еден литар.

Член 6

(1) Контролата на квалитетот на ѓубрињата ја спроведува Државниот инспекторат за земјоделство преку контрола при увоз, извоз и пласирање на пазарот по случаен избор и тоа:

1) Од ѓубрето кое се пласира во цврста состојба од иста шаржа, се земаат две мостри од еден кг за анализа по случаен избор и

2) Од ѓубрето кое се пласира во течна состојба од иста шаржа, се земаат две мостри од оригинални примероци по случаен избор од секој тип ѓубре.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.17-200/3
20 ноември 2013 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**4204.**

Врз основа на член 4-а став (10) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/ 11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13 и 163/13) министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И ЕЛЕМЕНТИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ МИСЛЕЊЕТО ЗА ПРОЕКТИРАНИ-
ОТ И ИЗВЕДЕНИОТ СТЕПЕН НА МЕХАНИЧКА ОТПОРНОСТ, СТАБИЛНОСТ И СЕИЗМИЧКА
ЗАШТИТА НА ГРАДБАТА****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат формата и елементите кои треба да ги содржи мислењето за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата.

Член 2

Мислењето за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата се изготвува на бела хартија во формат А-4.

Формата и елементите на мислењето за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

Формата и елементите на мислењето за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата, во тек на изградба на градбата се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

Формата и елементите на мислењето за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата, по изградба на целиот конструктивен систем на градбата се дадени во Прилог 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.01-11664

6 декември 2013 година

Скопје

Министер

за транспорт и врски,

Миле Јанакиески, с.р.

Прилог 1

(меморандум на институција)

(архивски број и датум)

М И С Л Е Њ Е**за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата****I. Податоци за барањето**Барање: _____ од _____
(архивски број на барање) (барател)Вид на градба: _____
(се наведува видот и категоријата на градбата)Основен проект: _____
(технички број на основниот проект/фаза градежно-конструктивен проект и назив на правното лице за проектирање и проектантот кои го изработиле проектот)Ревизија на основен проект: _____
(број и датум на извештајот за ревизија на основниот проект/фаза градежно-конструктивен проект и назив на правно лице за вршење на ревизија и ревидент кои ја изработиле ревизијата)**II. Констатации од извршена контрола**

(се наведуваат следните податоци во зависност од видот на градбата : доставена документација, прописи според кои е изработен проектот, податоци за градбата и локацијата, податоци за конструктивни елементи и конструктивен систем во целина, податоци од извршена анализа за конструктивен систем и софтвер кој е користен при анализата, резултати од статичка анализа, резултати од сезимичка анализа, кофражни планови, податоци за арматура, пртежи, специфични параметри за сеизмичката стабилност на градбата и сл.)

III. Заклучок

(се констатира дали градбата ги исполнува условите за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата согласно законите прописи)

Комисија

Директор

Прилог 2

(меморандум на институција)

(архивски број и датум)

М И С Л Е Њ Е**за изведен степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата
во тек на изградба на градбата****I. Податоци за барањето**Барање: _____ од _____
(архивски број на барање) (барател)Вид на градба: _____
(се наведува видот и категоријата на градба)Основен проект: _____
(технички број на основниот проект/фаза градежно-конструктивен проект и назив на правното лице за проектирање и проектантот кои го изработиле проектот)Ревизија на основен проект: _____
(број и датум на извештај за ревизија на основниот проект/фаза градежно-конструктивен проект и назив на правното лице за вршење на ревизија и ревидентот кои ја изработиле ревизијата)Дополнување на основен проект _____
(технички број на дополнувањето на основниот проект/фаза градежно-конструктивен проект и назив на правното лице за проектирање и проектантот кои го изработиле проектот, доколку се извршени измени во тек на изградбата)Ревизија на дополнувањето на основниот проект: _____
(број и датум на ревизија на дополнувањето на основниот проект/фаза градежно-конструктивен проект и назив на правно лице за вршење на ревизија и ревидент кои ја изработиле ревизијата, доколку се извршени измени во тек на градбата)

Решение за измени во тек на градба: _____ (се наведува број и датум на решението за измени во тек на градба, доколку се вршени измени во тек на изградбата)

II. Податоци за учесниците во изградбатаИзведувач на градбата: _____
(назив на правно лице-изведувач и инженерот за изведба)Надзор над изградбата на градбата: _____
(назив на правното лице за надзор и надзорниот инженер кои вршат надзор над изградбата)

III. Степен на изведеност

(описно се наведува степенот на изведеност на конструкцијата на градбата)

IV. Констатации од извршена контрола

(се наведуваат констатации од извршената контрола за усогласеноста на изведената со проектираната состојба и други податоци во зависност од фактичката состојба)

V. Заклучок

(се констатира дали градбата, во текот на изградбата ги исполнува условите за механичка отпорност, стабилност и seizmичка заштита на градбата согласно законите прописи)

Комисија

Директор

(меморандум на институција)

Прилог 3

(архивски број и датум)

М И С Л Е Њ Е**за изведен степен на механичка отпорност, стабилност и сизимичка заштита на градбата
по изградба на целиот конструктивен систем на градбата****I. Податоци за барањето**Барање: _____ од _____
(архивски број на барање) (барател)Вид на градба: _____
(се наведува видот и категоријата на градба)Основен проект: _____
(технички број на основниот проект/фаза градежно-конструктивен проект и назив на правното лице за проектирање и проектантот кои го изработиле проектот)Ревизија на основен проект: _____
(број и датум на ревизија на основниот проект/фаза градежно-конструктивен проект и назив на правно лице за вршење на ревизија и ревидентот кои ја изработиле ревизијата)Проект на изведена состојба _____
(технички број на проектот на изведена состојба/фаза градежно-конструктивен проект и назив на правното лице за проектирање и проектантот кои го изработиле проектот, доколку се извршени измени во тек на изградбата)**II. Податоци за учесниците во изградбата**Изведувач на градбата: _____
(назив на правно лице-изведувач и инженерот за изведба)Надзор над изградбата на градбата: _____
(назив на правното лице за надзор и надзорниот инженер кои вршат надзор над изградбата)**III. Констатации од извршена контрола**_____

(се наведуваат констатации од извршената контрола за усогласеноста на изведената со проектираната состојба и други податоци во зависност од фактичката состојба)

IV. Заклучок

(се констатира дали градбата по изградба на целиот конструктивен систем, ги исполнува условите за механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата согласно законските прописи)

Комисија

Директор

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4205.

Врз основа на член 88 став 1 алинеја б) и став 3 и член 184, точка л) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по барањето број 08-1870/1 од 31.10.2013 година на Македонска берза АД Скопје за добивање на согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје, на седницата одржана на ден 30.11.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје број 02-1857/1 од 30.10.2013 година, доставена до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на ден 31.10.2013 година.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје во рок од 15 календарски дена од денот на приемот на ова Решение да ги изврши следните измени:

- Во Анекс 1 точка 2 потточка 2.1 во ставот 7 да се избришат зборовите “став 5” и да се заменат со зборовите “став 4”.

- во новата реченица која се додава во Анекс 1 точка 3 потточка 3.2. на крајот од став 3, а која гласи: „Доколку членката на Берзата има системски блок налози за купување или продавање под истоветни услови од најмалку две лица, важат правилата за користење на групна сметка.“, зборовите “системски блок налози” да се заменат со зборовите “налози за системска блок трансакција и истата да се издвои во посебен став 4 и да се изврши соодветна пренумерација на останатите ставови.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје, по постапувањето од точката 2 од Решението, да достави до Комисијата за хартии од вредност на РМ пречистен текст на Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. УП1 08-142
30 ноември 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

4206.

Врз основа на член 46 и член 184 точка л) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по барањето број 01-5636/2 од 4.11.2013 година на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за добивање на согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на седницата одржана на ден 30.11.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 01-5636/1 од 29.10.2013 година, донесена на седницата на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје одржана на ден 29.10.2013 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. УП1 08-143
30 ноември 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

4207.

Врз основа на член 190 став 1 и член 193 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11 и 13/13), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 30.11.2013 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА ОВЛАСТЕНИТЕ УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

I. Општи одредби

Член 1

Со овој Правилник се пропишуваат начинот и постапката на вршење контрола на работењето на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност и подетално се уредуваат надлежностите и постапките на овластените лица од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст Комисијата), заради примената на Законот за хартии од вредност, правилниците донесени врз основа на овој Закон и правилата на саморегулирачките организации (берзи и депозитари).

Член 2

Овластен учесник на пазарот на хартии од вредност е секое физичко или правно лице вклучено во работењето на пазарот на хартии од вредност, кое има добиено соодветна дозвола од Комисијата, вклучувајќи депозитари, берзи, банки, брокерски куќи, брокери и инвестициони советници.

II. Овластени лица за вршење на контрола

Член 3

Овластени лица според овој Правилник се лица вработени во Комисијата, кои врз основа на решение за овластување од Претседателот вршат контрола на овлас-

тениите учесници од пазарот на хартии од вредност и во извршувањето на работните задачи се задолжени за прибирање, контрола и анализа на извештаите, податоците и друга документација, што овластените учесници на пазарот на хартии од вредност се должни да ги доставуваат до Комисијата согласно законските и подзаконските акти.

III. Предмет на контрола

Член 4

Комисијата во рамките на своите контролни активности ги проверува законитоста во работењето на овластените учесници на пазарот за хартии од вредност, заради примената на Законот за хартии од вредност, правилниците донесени врз основа на Законот за хартии од вредност и правилата на саморегулирачките организации, преку контрола на:

- документацијата потребна за реализација на берзанска трансакција (договор помеѓу овластениот учесник и клиентот продавач/купувач на хартии од вредност за вршење на услуги, налог за купување/продавање на хартии од вредност, овластување за извршување на резервација на сметката на клиентот за хартиите од вредност кои се евидентирани во Централниот депозитар за хартии од вредност, уплатата/исплатата на паричните средства во врска со купопродажбата на хартиите од вредност, полномошна и друга документација која е во врска со преносот на хартиите од вредност, доставата на извештајот за склучување и порамнување на трансакциите до клиентот;

- водењето на книгата на налози;
- придржување кон налозите на клиентите и овластените учесници;

- водењето на парични средства на посебна сметка на клиентите (таканаречена "клиентска сметка");

- одржување на износот, структурата, начинот на пресметка и одржувањето на сопствените средствата, со кои треба да располага во континуитет и кои треба да бидат во износ на основната главнина при основање на овластено правно лице;

- статусни промени;
- зголемување, намалување и промени во сопственоста на основната главнина;

- придржување кон правилата на берзанското работење и брокерската етика;

- контрола на актите на овластениот учесник;
- кадровските, техничките и организационите услови за работа на овластениот учесник;

- исполнување на обврските за известување на овластениот учесник спрема Комисијата;

- усогласување на актите на друштвата со законската регулатива;

- контрола на регистрацијата во трговскиот регистар и внесените промени во истата;

- контрола на системот на управување на овластените учесници;

- контрола на исполнувањето на финансиските обврски спрема Комисијата;

- исполнување на обврските за усогласување со Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање тероризам;

- извештаи и информации за деловни активности на овластените учесници;

- извештај за ревизија и дополнителни информации за извршена ревизија на брокерската кука и банката и

- други документи кои можат да бидат предмет на контролата.

IV. Видови на контрола

Член 5

(1) Комисијата може да врши редовна и вонредна контрола.

(2) Според начинот на извршување, контролата може да биде посредна и непосредна.

(3) Според подрачјето и опфатот, контролата на овластените учесници може да биде целосна и делумна.

IV.1. Посредна контрола

Член 6

(1) Посредната контрола претставува континуирано следење и проверка на податоците од извештаите, известувањата, деловните евиденции и другите документи кои овластените учесници се должни да ги доставуваат до Комисијата согласно со постојните прописи, како и документи и известувања и објави од други субјекти, кои се поврзани со овластените учесници при работењето со хартии од вредност.

(2) Со посредната контрола се врши увид и анализа на финансиските известувања, извештаите и друга документација која овластените учесници и другите субјекти се должни да ги доставуваат до Комисијата во согласност со Законот за хартии од вредност или на барање на Комисијата, контрола на книгите, на актите и на целокупната друга деловна документација, која се води согласно Законот за хартии од вредност и врз основа на други прописи.

(3) Согласно Законот за хартии од вредност, покрај извештаите и податоците од ставовите 1 и 2 на овој член, овластените лица за контрола можат од овластените учесници предмет на контролата, да побараат и дополнителни извештаи, податоци и изјави од вработените.

(4) Секое лице вработено во Комисијата може да иницира посредна контрола за што го известува координаторот на Секторот за супервизија на пазарот на капитал.

(5) Посредна контрола ја вршат овластени лица дефинирани во член 3 од овој Правилник, во просториите на Комисијата согласно Решение за овластување дефинирано во член 10 од овој Правилник.

(6) Посредната контрола по правило е делумна.

IV.2. Непосредна контрола**Член 7**

(1) Непосредната контрола претставува контрола на работењето на овластените учесници на пазарот на капитал заради утврдување на законитоста во нивното работење.

(2) Непосредната контрола се врши во просториите на овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност, од страна на овластени лица дефинирани во член 3 на овој Правилник.

(3) Непосредната контрола ја вршат најмалку две овластени лица.

(4) Предметот на контрола и времетраењето на контролата зависат од големината, обемот на активност на овластениот учесник, како и целта на контролата и истите се утврдуваат во Решението за овластување дефинирано во член 10 од овој Правилник.

(5) Непосредната контрола може да биде редовна, вонредна, делумна и целосна.

IV.3. Редовна и вонредна контрола**Член 8**

(1) Редовната контрола се извршува согласно динамиката определена со Годишниот план на Комисијата дефиниран во член 9 од овој Правилник.

(2) Вонредна контрола се извршува по потреба, односно по оценка на Комисијата или од неа овластено лице.

(3) Обемот, начинот, овластените лица и предметот на редовната и/или вонредната контрола ги определува Претседателот на Комисијата со Решение за овластување за контрола, непосредно пред спроведувањето на контролата.

V. Годишен план за вршење на контрола**Член 9**

(1) Годишниот план за вршење на контрола на предлог на Координаторот на Секторот за супервизија го одобрува Претседателот на Комисијата.

(2) Планот од ставот 1 на овој член се утврдува најдоцна до крајот на месец јануари во годината на која се однесува планот.

(3) Годишниот план за контроли може да се менува во зависност од моменталната состојба на работа на овластените учесници и истиот претставува службена тајна на Комисијата.

(4) Годишниот план за контроли се составува врз основа на утврдени критериуми на ризик од страна на секторот за супервизија и врз основа на континуираната посредна контрола и следење на овластените учесници на пазарот на капитал.

VI. Решение за овластување за вршење на контрола**Член 10**

(1) Овластените лица контролата ја вршат врз основа на Решение за овластување за вршење контрола.

(2) Решението од став 1 на овој член го донесува Претседателот на Комисијата.

(3) Решението за овластување за вршење на контрола треба да ги содржи следниве елементи:

- Назив и седиште на овластениот учесник;
- Овластени лица за вршење на контрола;
- Вид на контрола;
- Предмет на контрола;
- Дата на почеток на контролата.

VII. Начин и постапка на вршење на контрола**Член 11**

(1) Пред отпочнување на контролата Комисијата може да достави известување до овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност.

(2) Известувањето од ставот 1 на овој член задолжително се доставува пред отпочнувањето на редовна контрола во рок не пократок од 5 дена од отпочнување на контролата.

(3) Известувањето содржи податоци за предметот на контрола, овластените лица за контролата и датумот на отпочнување на контролата.

(4) Овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност со писмено барање може да побара Комисијата да го одложи почетокот на редовната целосна контрола. Во барањето задолжително се наведуваат причините заради кои се бара одложување на контролата.

(5) Претседателот на Комисијата одлучува по поднесеното барање од став 4 на овој член и го известува овластениот учесник.

Член 12

(1) Овластените учесници-предмет на контрола се должни на овластените лица од Комисијата да им ги обезбедат сите потребни услови, документи и податоци потребни за вршење на контролата, вклучувајќи ги и податоците кои се чуваат електронски, со објаснувања за прашањата кои се од значење при утврдувањето на законитоста во нивното работење.

(2) Овластените службени лица контролата ја вршат во време и на начин што нема да претставува нарушување на нормалното работење на овластениот учесник.

(3) При вршењето на контролата, овластените лица од Комисијата за хартии од вредност не смеат да разменуваат, коментираат настани, проблеми, предмети итн поврзани со другите овластени учесници, притоа наведувајќи конкретни податоци.

(4) Овластените лица за спроведување на контролата се должни при контролата да постапуваат согласно одредбите на Законот за хартии од вредност и подзаконските акти донесени врз основа на закон.

Член 13

(1) Доколку во текот на вршењето на контролата, овластените лица за вршење на контролата наидат на прашање, проблем, некооперативност од страна на лицата вработени или ангажирани од овластениот учесник, неодавање документација или слични проблеми, може во зависност од ситуацијата, да побараат од одговорното лице на овластениот учесник да обезбеди услови за продолжување на контролата и објаснување за настаната ситуација и по сопствена оценка може да одлучат да ја прекинат контролата.

(2) По прекиноот на контролата овластените лица изготвуваат Заклучок со кој во рок не подолг од три работни дена го задолжуваат овластениот учесник да обезбеди услови за непречено одвивање на контролата.

(3) Формата и содржината на заклучокот се пропишани во Прилог 1, кој е составен дел на овој Правилник.

(4) Доколку овластениот учесник во рокот определен од страна на овластените лица за вршење на контрола, не постапи по Заклучокот од став 2 на овој член, Комисијата привремено или трајно ќе му ја одземе доволата за работа на овластениот учесник.

VIII. Проширување на контрола

Член 14

(1) Доколку во текот на контролата се утврди дека постои потреба од проширување на предметот на контрола овластените лица за вршење на контролата ќе побараат од Претседателот на Комисијата да изврши измена и дополнување на нивното овластување за вршење на контрола.

(2) Претседателот на Комисијата во случајот од став 1 на овој член со Решение го проширува овластувањето за вршење на контрола.

IX. Врзана контрола

Член 15

Доколку во текот на контролата се утврди дека контролата треба да се прошири во однос на субјектите на контрола, овластените лица за вршење на контролата ќе побараат од Претседателот на Комисијата да донесе Решение за овластување за вршење на контрола кај тие субјекти, согласно член 10 од овој Правилник.

X. Записник од извршена контрола

Член 16

По завршување на контролата, овластените лица за спроведување на контролата се должни најдоцна во рок од 8 работни дена од денот на завршување на контролата да изготват записник, во кој се содржани наодите и констатациите за фактичката состојба утврдени со контролата.

Член 17

(1) Записникот од извршената контрола задолжително ги содржи следните елементи:

- Назив на органот кој ја врши контролата;
- Податоци за субјектот предмет на контролата (назив и седиште, ЕДБ и ЕМБС);
- Број и датум на записникот;
- Основ од материјален закон врз основа на кој се врши контролата;
- Место и време на вршење на контролата;
- Предмет на контролата;
- Овластени лица за вршење на контролата;
- Одговорно лице за вршење на контролата кај овластениот учесник;
- Податоци за други лица кои се присутни при контролата;
- Наод за утврдената фактичка состојба при контролата;
- Одредби од материјалниот закон како и од подзаконските акти кои се повредени (доколку има констатирани неправилности);
- Правна поука;
- Потпис на овластените лица за вршење на контролата.

(2) Записникот од извршената посредна контрола не ги содржи елементите од став 1 алинеите 8 и 9 на овој член.

(3) Записникот од контрола го изготвуваат и потпишуваат овластените лица кои ја извршиле контролата.

(4) При изготвување на Записникот овластените лица за секој утврден наод и констатација коишто се внесени во записникот од извршената контрола мора да ги поткрепат со соодветен доказ (копија од документите). Во случај кога соодветен доказ не е прибавен, истото мора да биде посебно наведено во записникот.

(5) Записникот се изготвува во два истоветни примероци, од кои едниот со уредна достава се доставува до овластениот учесник чие работење било предмет на контролата, а другиот е за досието на овластениот учесник кое се води во Комисијата.

(6) По наводите во записникот овластениот учесник има право на приговор до Комисијата во рок од 8 дена од денот на приемот на истиот.

Член 18

(1) Доколку во Записникот нема констатирано неправилности, по конечната на истиот овластените лица за контролата во рок од 5 дена изготвуваат извештај од контролата.

(2) Извештајот од став 1 на овој член по правило се разгледува на првата наредна седница на Комисијата.

Член 19

(1) Во случај кога со Записникот има констатирано неправилности во работењето на овластениот учесник, овластените лица за вршење на контролата во рок од 10 дена по истекот на рокот за доставување на приговор, подготвуваат извештај во врска со извршената контрола.

(2) Во случај кога овластениот учесник предмет на контролата во определениот рок изјавил приговор на записникот од извршената контрола, записникот се смета за конечен со одлучување по приговорот од страна на Комисијата.

(3) Одлучувањето по приговорот се врши на седница на Комисијата по претходно доставен предлог-одговор на приговорот одобрен од Координаторот на сектор за супервизија и Раководителот на стручната служба.

(4) Одлучувањето по приговор се врши во рок не подолг од 15 работни дена по добивање на приговорот од страна на овластениот учесник, предмет на контрола.

(5) Овластениот учесник-предмет на контролата на негово барање може да биде сослушан на седницата на Комисијата на која ќе се одлучува по изјавениот приговор.

(6) По одлучувањето по приговорот на овластениот учесник му се испраќа одговор на приговорот со кој се известува дали приговорот е прифатен (целосно или делумно) или истиот е одбиен како неоснован.

(7) Доколку на седница на Комисијата целосно се прифати приговорот, постапката по спроведената контрола завршува со испраќањето на одговорот на приговорот до овластениот учесник.

(8) Доколку на седницата се одлучи да не се прифатат или само делумно да се прифатат наводите од приговорот, овластените лица за контролата изготвуваат Извештај кој се разгледува на прва наредна седница.

(9) По исклучок Комисијата може да одлучува по изјавен приговор на записник и по Извештај од извршена контрола со предлог мерки.

Член 20

(1) Извештајот од членовите 18 и 19 на овој Правилник, покрај овластените лица за вршење на контрола, го потпишуваат и Координаторот на Секторот за супервизија на пазарот на капитал и Раководителот на Стручната служба на Комисијата.

(2) Извештајот од став 1 на овој член, ги содржи следните елементи:

- Назив на органот кој ја извршил контролата;
- Назив и седиште на овластениот учесник над кого се врши контролата
- Број и датум на извештајот;
- Место и време на вршење на контролата доколку контролата е непосредна односно датум на почеток на контролата доколку контролата е посредна;
- Вид на контрола
- Предмет на контролата
- Овластените лица за вршење на контролата;
- Одговорното лице од овластениот учесник
- Податоци за други лица кои се присутни на надзорот доколку контролата е непосредна
- Преземени активности од страна на лицата овластени за вршење на контрола
- Констатирани неправилности
- Одредби од законот кои се повредени
- Наводи од приговорот од контролираниот субјект доколку има
- Мислење на Стручната служба

- Предлози на Стручната служба
- Потпис на овластените лица за вршење на контролата
- Потпис од Координаторот на Секторот за супервизија на пазарот на капитал
- Потпис на Раководителот на Стручната служба на Комисијата.

XI. Регистар на контроли

Член 21

(1) Комисијата за хартии од вредност на РМ води регистар на извршените контроли во електронска форма.

(2) Формата и содржината на регистарот од став 1 од овој член се пропишани со посебен образец-Прилог 2 на овој Правилник

XII. Трошоци на контролата

Член 22

(1) При вршење на контролата, овластените лица за вршење на контролата од Комисијата, потребно е да внимаваат со контролата да не предизвикаат непотребни трошоци, но истовремено да не се доведува во прашање квалитетот на контролата.

(2) Трошоците поврзани со заверки и копии на документи паѓаат на товар на контролираниот овластен учесник на пазарот на хартии од вредност.

(3) Во случај кога во текот на вршењето на непосредната контрола ќе бидат утврдени неправилности или забелешки во работењето на овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност, трошоците направени од страна на Комисијата за извршување на контролата, паѓаат на товар на овластениот учесник.

(4) Комисијата за хартии од вредност донесува решение со кое го задолжува овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност во чие работење биле утврдени неправилности и забелешки, да плати надомест определен со Тарифникот за содржината и висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата.

XIII. Преодни и завршни одредби

Член 23

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

(2) Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ бр. 6/2007).

(3) Започнатите постапки на контрола по Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ бр. 6/2007) ќе продолжат согласно овој Правилник.

Бр. 03-1938/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

ПРИЛОГ 1

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за хартии од вредност (Сл.весник _____), член 223 од Законот за општа управна постапка (Сл.весник _____) и член 13 став 2 од Правилникот за начинот и постапката за вршење контрола на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност (Сл.весник _____), Овластените лица за вршење на контрола на овластениот учесник _____, на ден _____ го донесоа следниот :

ЗАКЛУЧОК

Контролата на овластениот учесник _____, започната на ден _____, се прекинува, поради непостоење на услови за _____ (извршување/продолжување) на контролата.

Се задолжува овластениот учесник _____, во рок од _____ дена да ги обезбеди потребните _____ (услови, документи) за непречено одвивање на контролата.

Бр. _____
_____ година
Скопје

Комисија за хартии од вредност на РМ
Овластени лица за вршење на контрола

ПРИЛОГ 2

**Регистар на извршени контроли кај овластените учесници на пазарот на хартии од вредност за
година**

[illegible]

4208.

Врз основа на член 14 став 5 и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11 и 13/13), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 30.11.2013 година донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРОСПЕКТОТ И ПОКАНАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
И УПЛАТА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на проспекто и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 28/2008 и бр. 147/2010) во Прилогот 5 во точката 1.3. на крајот на реченицата по зборовите „усвоен од советот на единицата“ се додаваат зборовите „за последните две години“.

Член 2

Во Правилникот за формата и содржината на проспекто и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 28/2008 и бр. 147/2010) во Прилогот 5 по точката 1.3. се додаваат две нови точки 1.4. и 1.5. кои гласат:

„1.4 Последниот квартален извештај на единицата на локална самоуправа доставен до Министерството за финансии и усвоен од Советот на единицата, а доколку не е усвоен, причините за неусвојувањето;

1.5 Опис на сите ревизорски постапки или постапки на независна контрола на сметките на издавачот за последните две години“

Точките: 1.4, 1.5, 1.6, и 1.6. стануваат точки 1.6, 1.7, 1.8 и 1.9.

Член 3

Во Прилогот 5 од Правилникот за формата и содржината на проспекто и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност по точката 1.6, која станува сега 1.9 се додава нова точка 1.10. која гласи:

„1.10 Кредитен рејтинг на единицата на локална самоуправа, доколку е изготвен. Доколку е изготвена, оценка на кредитната способност на издавачот или неговите должнички хартии од вредност доделена од страна на Агенција или друга институција надлежна за рејтинг, самостојно или во соработка со издавачот, а по барање на издавачот. Кратко образложение на значењето на оценката доколку институцијата што ја оценувала кредитната способност претходно го објавила тоа образложение.“

Член 4

Во Прилогот 5 од Правилникот за формата и содржината на проспекто и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност по точката 6 се додава нова точка 7 која гласи:

„ 7. ФАКТОРИ НА РИЗИК Во овој дел се обелоденуваат факторите на ризик кои може да имаат влијание на способноста на издавачот да ги исполни обврските кои произлегуваат од хартиите од вредност. Наведените фактори на ризик од вложувањето мораат да бидат упадливи, концизни и логично организирани. Секој фактор на ризик треба да има посебен наслов и соодветно објаснување. Ризикот мора да е наведен во наставот на одделниот ризик. Секој фактор на ризик опфаќа само еден ризик.“

Точките: 7, 8 и 9 стануваат точки 8, 9 и 10.

Член 5

Во Прилогот 5 од Правилникот за формата и содржината на проспекто и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност во точката 7., која сега станува точка 8 алинеите б) и в) се менуваат и гласат:

„б) сите извештаи и други документи, чии делови се опфатени во проспекто или проспекто повикува на нив, вклучувајќи го и буџетот на единицата на локална самоуправа за годината за која се издаваат хартиите од вредност, како и годишниот извештај на единицата на локална самоуправа усвоен од советот на единицата;

в) извештајот на овластениот државен ревизор за извршената државна ревизија на единицата на локална самоуправа, доколку во последните две години е извршена државна ревизија и/или извештајот од овластен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на единицата на локална самоуправа, доколку во последните две години е извршена независна ревизија и/или извештајот за оценка на кредитната способност на издавачот или неговите должнички хартии од вредност доделена од страна на Агенција или друга институција надлежна за рејтинг, доколку е изготвен кредитен рејтинг на единицата за локална самоуправа.“

Член 6

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на проспекто и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност.

Член 7

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на проспекто и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.128/2013).

Бр. 03-1940/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

4209.

Врз основа на член 14 став 1 точка ж) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11 и 13/13), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 30.11.2013 година донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОС-
ТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕД-
НОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА
ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ**

Член 1

Во Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 28/2008) (во понатамошниот текст: Правилник) во член 3 став (1) точката 19 на крајот на реченицата се додаваат зборовите: „доколку издавачот склучил таков договор;“.

Член 2

(1) Во член 3 став (1) од Правилникот по точката 19 се додаваат пет нови точки, кои гласат:

„ 20. Договор за соработка со овластен учесник на пазарот на хартии од вредност – членка на овластената берза и овластениот депозитар, со кој го овластува да го застапува во постапката на запишување на јавно понудени хартии од вредност преку овластената берза и во негово име да го изврши пласманот на хартиите од вредност од јавната понуда што се запишуваат преку овластената берза. Доколку издавачот, е овластено правно лице – членка на овластената берза и овластен депозитар, и се застапува самиот во постапката на запишување преку берза, потребно е да достави соодветен акт за тоа;

21. Договор со овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност;

22. Договор со овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од вредност на издавачот, а преку кој ќе се врши порамнувањето на јавно понудените хартии од вредност;

23. Примерок од писмената изјава за запишување и уплата на хартиите од вредност преку берза;

24. Доказ дека е отворена сметка во банка со посебна намена примање на паричните средства во текот на постапката на запишување на јавно понудените хартии од вредност;“

(2) Точките 20, 21 и 22 стануваат точки 25, 26 и 27.

Член 3

(1) Во член 3 од Правилникот по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Доколку издавач на хартии од вредност е единица на локална самоуправа, при поднесување на барање за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда, единицата на локална самоуправа до Комисијата ги доставува следните документи:

1. Акт за издавање на хартиите од вредност;

2. Проспект за запишување и уплата на хартиите од вредност;

3. Покана за запишување и уплата на хартиите од вредност;

4. Статут на единицата на локална самоуправа;

5. Регистрација на единицата на локална самоуправа;

- Решение за упис во судскиот/трговскиот регистар/друг надлежен регистар и

- Извод од регистрацијата на издавачот од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) не постар од седум дена од денот на поднесување на барањето;

6. Буџет на единицата на локална самоуправа за годината во која се издаваат хартиите од вредност;

7. Годишен извештај на единицата на локална самоуправа усвоен од советот на единицата за последните две години;

8. Последниот квартален извештај на единицата на локална самоуправа доставен до Министерството за финансии и усвоен од Советот на единицата, а доколку не е усвоен, причините за неусвојувањето;

9. Извештај на овластениот државен ревизор за извршена државна ревизија на единицата на локална самоуправа, доколку во последните две години е извршена државна ревизија;

10. Извештај од овластен ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на единицата на локална самоуправа, доколку во последните две години е извршена независна ревизија;

11. Извештај за оценка на кредитната способност на единицата на локална самоуправа или нејзините должнички хартии од вредност од страна на Агенција или друга институција надлежна за рејтинг, доколку е изготвена таква оценка;

12. Изјава од раководно лице назначено од единицата на локална самоуправа како одговорно лице за содржината на Проспектот и дека

- емисијата е во согласност со Законот за хартии од вредност и со актот за издавање;

- податоците наведени во барањето за одобрение се вистинити и точни;

- податоците содржани во Проспектот се вистинити и точни и дека во Проспектот не е пропуштена ни една ценовно чувствителна информација, освен ценовно чувствителните информации чие необјавување е одобрено од Комисијата;

13. Податоци за издадените хартии од вредност согласно Правилникот за формата и содржината на податоците за издадените хартии од вредност, доколку издавачот претходно има издадено хартии од вредност;

14. Согласност, одобрение односно дозвола од друг надлежен орган за издавање на хартии од вредност ако со закон е предвидено дека за издавање на хартии од вредност на единицата на локална самоуправа и е потребна таква согласност, одобрение односно дозвола;

15. Одлука на Советот на единицата на локална самоуправа за извршување на буџетот за годината во која се издаваат хартиите од вредност;

16. Одлука на Советот на единицата на локална самоуправа за усвојување на годишната сметка и годишниот извештај за последните две години;

17. Потврда од носителот на платниот промет за состојбата на сметката на единицата на локална самоуправа за последните 60 дена до денот на поднесување на барањето;

18. Договор помеѓу единицата на локална самоуправа и овластеното правно лице за вршење услуги со хартии од вредност, чиј предмет на регулирање е вршењето, за сметка на издавачот, трансакции и активности потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, доколку издавачот склучил таков договор;

19. Договор за соработка со овластен учесник на пазарот на хартии од вредност – членка на овластената берза и овластениот депозитар, со кој го овластува да го застапува во постапката на запишување на јавно понудени хартии од вредност преку овластената берза и во негово име да го изврши пласманот на хартиите од вредност од јавната понуда што се запишуваат преку овластената берза;

20. Договор со овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност;

21. Договор со овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од вредност на издавачот, а преку кој ќе се врши порамнувањето на јавно понудените хартии од вредност;

22. Примерок од писмената изјава за запишување и уплата на хартиите од вредност преку берза;

23. Доказ дека е отворена сметка во банка со посебна намена примање на паричните средства во текот на постапката на запишување на јавно понудените хартии од вредност;

24. Доколку во проспектот се вклучени проценки и извештаи подготвени од страна на експерт, до Комисијата се доставуваат соодветните проценки односно извештаи и

25. Доказ за уплата на пропишаниот надоместок за разгледување и одлучување по барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност.“

(2) Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.128/2013).

Бр. 03-1941/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

4210.

Врз основа на член 190 и член 167 став 1 точка б, а во врска со членовите 153, 154, 156, 158 и 166-а од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИТЕ, ПОЛУГОДИШНИТЕ И ТЕКОВНИТЕ ИЗВЕШТАИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА АКЦИОНЕРСКИ СОБРАНИЈА И ИЗВЕШТАЈ ЗА СОПСТВЕНОСТ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КОИ СЕ ВОДАТ ВО РЕГИСТАРОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.112/2008, бр 31/2011, бр 31/2012 и бр.76/2013) (во понатамошниот текст: Правилник) во член 1 на крајот на реченицата се става запирка и се додаваат зборовите „како и начинот, формата и содржината на доставување и објавувањето во јавноста на извештаите на единиците на локална самоуправа кои издаваат хартии до вредност“.

Член 2

По член 3 од Правилникот се додава нов член 3-а, кој гласи:

„Член 3-а

(1) Единиците на локална самоуправа кои имаат издадено должнички хартии од вредност, од моментот на издавањето на хартиите од вредност до истекот на рокот на достасување и до целосно исплаќање на должничките хартии од вредност до Комисијата ги доставуваат следните податоци:

1. Годишни извештаи кои содржат:

1.1. Основни податоци за издавачот на крајот на годината за која се однесува известувањето:

- назив на издавачот
- адреса
- телефон
- интернет страница
- географска положба
- број на население
- главни стопански гранки во единицата на локална самоуправа
- вид и број на деловни субјекти регистрирани и активни на територијата на општината
- бруто домашен производ по глава на жител
- информација за локалните даноци и такси
- податоци за советот на единицата на локална самоуправа (број на членови, мандат и структура по одделни политички партии)
- градоначалник на единицата на локална самоуправа
- број на вработени

1.2. Годишен извештај на единицата на локална самоуправа усвоен од советот на единицата

- годишна сметка на буџетот на единицата на локална самоуправа
- извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средствата и нивната вредност
- извештај за реализацијата на инвестиционите програми, наменските, капиталните и блок дотации и дотациите за делегирани надлежности
- извештај од одговорниот сметководител со кој ја потврдува точноста и веродостојноста на годишната сметка

1.3. Доколку е извршена ревизија на сметките на единицата на локална самоуправа за годината за која се однесува известувањето, се објавува и извештајот од извршената ревизија. Во случај да е извршена и државна ревизија и ревизија од независен овластен ревизор, во годишното известување се објавуваат и двата извештаи.

2. Квартални извештаи на единицата на локална самоуправа доставени до Министерството за финансии и усвоени од Советот на единицата, а доколку не е усвоен, причините за неусвојувањето

3. Буџет на единицата на локална самоуправа донесен од советот на единицата и ребаланс на буџетот, доколку е вршен ребаланс на буџетот

- Консолидиран биланс на приходи и расходи
- Функционална класификација на расходите
- Биланс на тековно-оперативни приходи и расходи
- Биланс на капитални приходи и расходи

4. Тековни извештаи за ценовно чувствителни информации, а особено за следното:

- Донесена Одлука за финансиска нестабилност на единицата на локална самоуправа
- План на мерки за надминување на финансиската нестабилност на единицата на локална самоуправа и измени и дополнувања на буџетот
- Донесена одлука за престанок на финансиската нестабилност на општината
- Доцнење со исплата на обврските по основ на издадените хартии од вредност и причини за доцнењето, како и план за надминување на таквата ситуација
- Промени на правата од издадените хартии од вредност

- Информација за предвремен откуп на издадените хартии од вредност

- Кредитен рејтинг и промени на кредитниот рејтинг на единицата на локална самоуправа и/или на должничките хартии од вредност издадени од единицата на локална самоуправа

- Други информации кои можат да влијаат на цената на издадените хартии од вредност

(2) Во случаите кога единицата на локална самоуправа располага со други ценовно чувствителни информации кои не се објавени и кои не се наведени во член 3-а од овој Правилник, истата има обврска веднаш, а најдоцна наредниот работен ден, да ја извести Комисијата за хартии од вредност.

Член 3

Во член 4 став 1 од Правилникот по зборовите „Акционерското друштво со посебни обврски за известување“ се додаваат зборовите „и единицата на локална самоуправа“, зборот „доставува“ се заменува со зборот „доставуваат“, а по зборот „член 3“ се додаваат зборовите „и член 3-а“.

Член 4

По член 5 од Правилникот се додава нов член 5-а, кој гласи:

„Член 5-а

(1) Годишниот извештај единицата на локална самоуправа го доставува до Комисијата во рок од пет месеци по завршување на секоја календарска година.

(2) Кварталниот извештај единицата на локална самоуправа го доставува до Комисијата во рок од 45 дена по завршување на кварталот.

(3) Буџетот на единицата на локална самоуправа донесен од советот на единицата и ребаланс на буџетот, доколку е вршен ребаланс на буџетот, единицата на локална самоуправа го доставува до Комисијата во рок од 15 дена од донесување на истиот.

(4) Тековните извештаи за ценовно чувствителни информации се поднесуваат до Комисијата веднаш, а најдоцна наредниот работен ден од моментот на настанувањето на околностите определени во член 3-а став (1) точка 4 од овој Правилник.

Член 5

Во член 6 од Правилникот по зборот „член 3“ се додаваат зборовите „и член 3-а“.

Член 6

Во член 7 став 1 од Правилникот по зборот „член 3“ се додаваат зборовите „и член 3-а“.

Член 7

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните и тековните извештаи, материјали за акционерски собранија и извештај за сопственост на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност.

Член 8

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1942/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

4211.

Врз основа на член 94, член 99, член 100 и член 190 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95 /2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 30.11.2013 година донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТЕГОРИИ- ТЕ НА СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И СТРУКТУРА- ТА НА ВЛОГОВИТЕ ПРИ ОСНОВАЊЕ И СРЕД- СТВАТА ОД АКТИВАТА НА ОВЛАСТЕНО ПРАВ- НО ЛИЦЕ СО КОИ ТРЕБА ДА РАСПОЛАГА И ВО КОНТИНУИТЕТ

Член 1

Во членот 5 став 1 од Правилникот за утврдување на категориите на сопствени средства и начинот на пресметување на износот и структурата на влоговите при основање и средствата од активата на овластено правно лице со кои треба да располага и во континуитет („Службен весник на РМ“ број 150/2010 и 35/2011) во алинејата 6 зборот „и“ се заменува со запирка, а по зборовите „Централниот депозитар АД Скопје“ се додаваат зборовите „и удели во инвестициските фондови“.

Член 2

Во членот 6 став 2 алинеја 1 од Правилникот бројот „20%“ се заменува со бројот „10%“.

Член 3

Во член 6 став 2 алинеја 2 од Правилникот зборовите „алинеја 3“ се заменуваат со зборовите „алинеја 4“.

Член 4

Во членот 6 став 2 алинеја 3 од Правилникот по зборовите „хартии од вредност“ се додаваат зборовите „и удели во инвестициски фондови“, а бројот „25%“ се заменува со бројот „35%“.

Во член 6 став 2 алинеја 3 зборовите „алинеја 4“ се заменуваат со зборовите „алинеја 5“ и зборовите „алинеја 5“ се заменуваат со зборовите „алинеја 6“.

Член 5

Во член 12 од Правилникот по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

“Вреднувањето на уделите во инвестициските фондови ќе се врши согласно дневната вредност на уделите за секој ден во месецот.”

Ставовите 3, 4 и 5 од членот 12 стануваат ставови 4, 5 и 6 соодветно.

Член 6

Во прилогот Упатство за пополнување на СОПЛ формуларот по алинејата 3 се додава нова алинеја 4 која гласи:

“Во четвртата колона се внесува износот на средствата од уплати во Гарантниот фонд, формиран од

страна на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.”

Алинеите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат алинеи 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 соодветно.

Во прилогот Упатство за пополнување на СОПЛ формуларот се менува алинејата 7 и истата гласи:

“Во седмата колона се внесува износот на средства вложен во долгорочни хартии од вредност (акции) и удели во инвестициските фондови.”

Член 7

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 8

Овој Правилник е од времен карактер и е во важност најмногу до 90 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1943/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4212.

Врз основа на член 14 став 3 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006), Комисијата за спроведување на избори на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите, на ден 04.12.2013 година го донесе следното,

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА СИТЕ ЗАЕДНИЦИ КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Се спроведува избор на 1 (еден) член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите припадници на сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија.

II

Изборот ќе се одржи на ден 28.01.2014 година.

III

Решението ќе го спроведе Комисијата за спроведување на избори на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите.

IV

Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Комисија за спроведување на избори на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите,
Бр. 07-3/1
4 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Влатко Самарциски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2013171

РЕШЕНИЕ